

Врз основа на Закон за Агенции за привремени вработувања составен е следниов :

ДОГОВОР

За ангажирање на привремени работници бр.0307-_____

Склучен на ден _____ година ,

помеѓу :

- 1. Агенција за привремени вработувања Партнер , со адреса на кеј Димитар Влахов бр.15 , Скопје , застапувана од директорот Раде Ненадиќ , во натамошниот текст : Агенција Партнер и**
- 2. _____ - _____, со адреса на ул. _____ - _____ застапуван од _____, во натамошниот текст клиент :**

Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните односи помеѓу Агенција Партнер и клиентот, а се однесуваат на ангажирање на привремени работници .

Член 2

Агенција Партнер се обврзува во секое време да ангажира привремени работници за потребите на клиентот , а во согласност со Законот за Агенции за привремени вработувања како и врз основа на добиеното писмено барање од клиентот.

Формата и содржината на барањето е утредена од страна на Агенцијата Партнер.

Член 3

Клиентот е должен барањето за потреба на работник , во писмена форма (факс , е-пошта или лично на рака) да достави до Агенција Партнер .

Барањето треба да ги содржи сите податоци од важност за работно место: назив , работно време, работа на смени , плата , погодностите врзани со работното место кои ги нуди работодавецот , потребните квалификации кои кандидатот треба да ги исполнува во поглед на стручна подготовка , работно искуство , познавање на странски јазик и останати квалификации кои потенцијалните кандидати треба да ги исполнат .

Барањето мора да биде потпишано од одговорно лице и истото да биде заверено со печат .

Член 4

Агенција Партнер се обврзува дека во секој поглед ќе ги почитува барањата на клиентот наведени во барањето за потреба на работник и за потребите на клиентот ќе ангажира лица кои ги исполнуваат бараните квалификации .

Агенција Партнер е должна во рок од 3 работни дена по добивањето на барањето за потреба на работник да го извести клиентот ако не е во можност да препорача кандидати кои ги исполнуваат бараните квалификации .

Член 5

Права и обврски на Агенција Партнер :

- Агенција Партнер го задржува правото да го замени привремениот работник или да го откаже договорот за ангажман ако оцени дека постојат услови за тоа.
- Агенција Партнер нема да биде одговорна пред клиентот за штетата или загубите кои ги причиниле работниците кон клиентот или трети лица .
- Пред започнување на работењето за клиентот , Агенција Партнер е должна да го извести привремениот работник за професионалните квалификации што се бараат во работењето како и за можните ризици што можат да произлезат како резултат на ангажирањето и за начинот на справување со нив.
- Агенцијата Партнер треба да се осигура дека клиентот при вршењето на супервизијата и управување, мора да се однесува со почит кон привремениот работник, со однос каков што има и кон постојаните работници.
- Агенција Партнер е должна да се однесува како добар работодавец. Во случај да дојде до неисполнување на обврските од страна на Агенција Партнер , а со тоа трпи процесот на работа кај клиентот, тогаш Агенција Партнер е должна да плати надомест на клиентот , согласно општите услови за обезбедување привремени работници .

Член 6

Права и обврски кај клиентот :

- Клиентот е должен да постапува строго доверливо со сите регистрирани лични податоци за привремените работници, кои ги обезбедува Агенција Партнер , за и во текот на траењето на договорот за привремени вработувања .
- Пред склучувањето на договорот за привремени вработувања, клиентот е должен на Агенција Партнер да и достави опис на работата што ќе треба да ја врши привремениот работник; позицијата и условите за работа кои се однесуваат на привремениот работник како и предвиденото траење на договорот.
- Клиентот е должен да ја извести Агенцијата за секоја промена на адресата (седиштето), промена на името и за сите останати промени кои што ќе настанат во рок од 15 дена од денот на настанувањето на промената .
- Клиентот е должен на Агенцијата Партнер да и ги обезбеди информациите за бараните професионални квалификации на привремениот работник .
- Клиентот е одговорен за управување и надзор над работата што ја врши привремениот работник
- Клиентот е должен да ги обезбеди просториите, опремата и орудијата во кои или со кои привремениот работник треба да ја извршува работата за клиентот и да обезбеди инструкции за заштита на привремениот работник.
- Клиентот во однос на привремениот работник се јавува како работодавец и во таа смисла треба да ги почитува одредбите од Законот за работни односи, Законот за Агенции за привремени вработувања и Законот за безбедност и здравје при работа кои се однесуваат на заштитат при работа и посебната заштита на одредена група работници.
- Ако работникот претрпи повред на работа или професионално заболување , клиентот е должен веднаш да ги извести надлежните органи и да се осигура веднаш да биде составен извештај за настанот, во кој ќе бидат наведени сите факти кои се поврзани со несреќата, со што би се утврдило во кој обем несреќата е резултат на фактот дека не се превземени сите мерки за заштита од повреда на работа или професионално заболување .
- Клиентот има обврска да исплати надомест на привремениот работник за сите загуби кои ги имал работникот, а се резултат на настаната несреќа при извршување на работата или професионално заболување .
- Ако привремениот работник ангажиран кај клиентот е привремено отсутен од работа поради болест, тогаш Агенцијата Партнер и клиентот се договараат дали е потребна замена на тој работник, со услов привремениот работник, по неговото заздравување да се врати на работа.

Член 7

Агенција Партнер му доставува фактура на клиентот во која ќе ги пресмета сите направени трошоци, во согласност претходно постигнатата согласност со клиентот, за плата, провизијата и сл.

Член 8

Клиентот се обврзува на Агенција Партнер да и ја плати фактурата за извршената услуга најдоцна до 14-ти во месецот . Во случај на доцнење на плаќањето , согласен е да плати законска затезна камата .

Член 9

Составен дел од овој договор се општите услови за ангажирање на привремени работници, донесени од раководниот тим на Агенција за привремени вработувања Партнер – Скопје .

Член 10

Пред започнувањето на работното ангажирање на привремениот работник, Агенцијата Партнер и клиентот склучуваат и посебни договори за секој работник поединечно или група на работници , со попрецизни податоци за видот и должината на ангажманот, работните задачи на конкретниот работник и сл.

Член 11

За се што не е предвидено со овој договор, ќе се применат одредбите од Законот за облигациони односи .

Член 12

Во случај на спор надлежен е Основен Суд во Скопје.

Член 13

Овој договор е направен во 2 (два) идентични примероци , по 1 (еден) примерок за секоја од договорените страни .

Агенција за привремени
вработувања Партнер

Директор
Раде Ненадиќ